



Уп. бр.08-50

Врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено заеднички од Линде Гмбх, со деловна адреса Др. Карл-фон-Линде-Штрассе 6-14, 82049 Пулах, Германија<sup>1</sup> и ПАО Северстал, со седиште во Ул. 30, 162608 Череповец, Руска Федерација доставено преку полномошник, Андреа Лазаревска, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 23.06.2020 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Линде Гмбх, со деловна адреса Др. Карл-фон-Линде-Штрассе 6-14, 82049 Пулах, Германија и ПАО Северстал, со седиште во ул. 30, 162608 Череповец, Руска Федерација ќе стекнат заедничка контрола над Линде Северстал ЈЛЦ, со седиште во Параднаја 7А, БЦ Орлов, Канцеларија 32, 191014, Санкт Петербург, Руска Федерација, **не потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 5.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

### Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на ден 15.04.2020 година, а дополнето на 29.04.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) доставено е заедничко известување за концентрација од Линде Гмбх, со деловна адреса Др. Карл-фон-Линде-Штрассе 6-14, 82049 Пулах, Германија и ПАО Северстал, со седиште во ул. 30, 162608 Череповец, Руска Федерација со која Линде Гмбх, Германија и ПАО Северстал, Руска Федерација ќе стекнат заедничка контрола над Линде Северстал ЈЛЦ, со седиште во Параднаја 7А, БЦ Орлов, Канцеларија 32, 191014, Санкт Петербург, Руска Федерација, друштво кое моментално е под единствена контрола на Линде Гмбх, Германија.

На 03.06.2020 година Линде Гмбх и ПАО Северстал, до Комисијата доставија дополнителни информации кон известувањето за концентрација.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, прилозите кон истото и дополнително доставените информации го утврди следното:

<sup>1</sup> Од 04.05.2020 година Линде АГ, со седиште во Клостерхофштрассе 1, Минхен 80331 Германија се трансформира во Линде Гмбх, со деловна адреса Др. Карл-фон-Линде-Штрассе 6-14, 82049 Пулах, Германија



Согласно член 12 од Законот концентрација настанува со промена на контролата на долгорочна основа, а како резултат на стекнување на директна или индиректна контрола на целото или делови од едно или повеќе други претпријатија од едно или повеќе лица кои веќе контролираат најмалку едно претпријатие.

Согласно член 12 став (4) од Законот создавањето заедничко вложување (joint venture), кое на долгорочна основа ќе врши активности на автономна економска целина, се смета за концентрација согласно со ставот (1) точка 2) од овој член.

Во конкретниот случај од податоците и документите доставени со известувањето и дополнително доставените информации произлегува дека подносителите на известувањето ќе стекнат заедничка контрола над Линде Северстал ЛЛЦ, кое не претставува автономна економска целина, односно ткн. заеднички вложувања со целосна функционалност. Имено од доставените податоци произлегува дека XXX<sup>2</sup>

Заради сето наведено во конкретниот случај имајќи ги во предвид податоците и документите доставени со известувањето и дополнително доставените информации Комисијата утврди дека Линде Северстал ЛЛЦ, не претставува автономна економска целина па оттука предметната концентрација не потпаѓа под одредбите на Законот.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата за заштита на конкуренцијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

**Упатство за правно средство:**

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА  
Проф. д-р Владимир Наумовски**

<sup>2</sup> Податоците претставуваат деловна тајна